

Врз основа на член 16 од Правилникот за организација на работењето и внатрешните односи на Технички факултет – Битола, на предлог од Електротехничкиот отсек, Наставно-научниот совет на седницата одржана на 11.06.2013 год. донесе

О Д Л У К А
за признавање на кредити

1. На студентите со завршен VI-1 степен на образование или двегодишни студии на Технички факултет – Електротехнички отсек, кои ќе се запишуваат и продолжуваат студиите на I циклус универзитетски студии по Електроенергетски системи (студиска програма 2012/2013), се запишуваат во V-ти семестар со обврска да полагаат предмети и тоа:

I година: - два изборни предмети од I семестар
-еден изборен предмет од II семестар

II година: -Математика 3
-Теорија на електрични кола
-еден изборен предмет од 3 семестар
-Електромагнетика
-Мерно – аквизициски системи
-Електрични инсталации и осветление (диференцијален дел)
-два изборни предмети од IV семестар

III година: -Дистрибутивни ЕЕ системи (диференцијален дел)
-Проектирање на ЕЕ водови
-Еден изборен предмет од V семестар
-Енергетска електроника
-еден изборен предмет од VI семестар

IV година: -Заштита на ЕЕС (диференцијален дел)
-Планирање и експлоатација на ЕЕС
-три изборни предмети од VII семестар
- Современи испитувања на ел. машини (диференцијален дел)
-три изборни предмети од VIII семестар

На студентите со завршен VI-1 степен или двегодишни студии на Технички факултет – Електротехнички отсек, административно им се признават предметите кои ги положиле на VI-1 степен или на двегодишните студии, а се со исти или слични содржини со предметите кои се слушаат на I-от циклус студии.

Доколку студентите од ставот 1 на овој член биле запишани на тригодишните студии или имаат завршено тригодишни студии, им се признаваат предмети од III и IV година на првиот циклус студии кои ги положиле на тригодишните студии.

За студенти со завршен VI-1 степен или двегодишни студии на факултети од областа на електротехниката, признавањето на предмети ќе се врши поединечно за секој предмет.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.02-_____
11.06.2013
Битола

Наставно-научен совет
Декан

Ред. проф. д-р Весна Ангелевска